

**АКЦИСКИ ПЛАН
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2019 – 2023**

Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за развој на женско претприемништво во Република Македонија 2019 - 2023 е дефинирана на основа на идентификуваните приоритети и цели, но и според планираните цели и активности во таа област во Европската Унија (на основа на документот Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019).

Остварувањето на идентификуваните среднорочни цели на Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Македонија 2019- 2023 бара поврзување на целите, активностите, одговорностите и индикаторите, што ја сочинува содржината на акцискиот план.

МЕРКИ, АКТИВНОСТИ, НОСИТЕЛИ, КЛУЧНИ ИНСТИТУЦИИ, РОКОВИ И ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: КРЕИРАЊЕ НА ПОВОЛЕН ДЕЛОВЕН АМБИЕНТ (БИЗНИС КЛИМА) ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Мерка 1. Координација во креирање и спроведување на политики за развој на ЖП

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Воспоставување меѓуресорска работна група составена од претставници од надлежни институции, зајакната со претставници на граѓанскиот сектор а водена и координирана од Министерството за Економија, која ќе има за цел да следи и да интервенира при креирањето на различни владини политики како би се обезбедил усогласен пристап во поттикнувањето и јакнењето на претприемничката активност на жените.	- Воспоставена меѓуресорска РГ - Развиена меѓуресорска поврзаност на различните институции, организации, невладин сектор.	јануари 2019	/	МЕ -МТСП -МФ -МОН -ФИТР -АППРМ -ЦОВ -ЦРМ -ДЗС -БРРР -ЗЕЛС -Комори -Здруженија

2.	Координација на политиките за поттикнување и развој на женското претприемништво на национално и локално ниво преку континуирани консултации и јавен дијалог со сите засегнати страни како и редовно информирање за реализацијата на мерките од стратегијата од страна на меѓуресорската работна група.	- Број на одржани состаноци (годишно) на меѓуминистерската РГ, - Изготвени и јавно презентирани Извештаи (два) за реализација на Акцискиот план на Стратегијата.	континуирано	/	Меѓуресорска РГ
4.	Идентификување механизми за следење на спроведувањето на мерките и активностите од стратегијата и воспоставување на систем за известување.	- Воспоставен механизам за следење на спроведувањето на мерките и активностите од стратегијата	јан-март 2019	/	Меѓуресорска РГ

Мерка 2. Анализа на регулативата која влијае на претприемничката активност на жените

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Да се направи Анализа на законската регулатива која влијае на претприемачката активност на жените и да се идентификуваат административните бариери со кои тие се соочуваат (работно право, сопственички права) и да се бара поедноставување на регулаторната рамка, со користење на принципот Think Small First, препораките на ЕУ и примерите на добри практики.	- Изготвена Анализа со препораки за одредени афирмативни мерки со кои би се поттикнала претприемничката активност на жените.	Мај-ноемв. 2019	<u>Вкупно:</u> 600.000 <u>Буџет на РМ</u> 300.000 <u>Донатори/ИПА</u> 300.000	МЕ
2.	Анализа на можноста за надминување на проблемот со обезбедување на гаранција (хипотека) при подигање на кредит	- Направена анализа со предлог решение	Мај-ноемв. 2019	<u>Вкупно:</u> 300.000	Меѓуресорска РГ

				<u>Буџет на РМ</u> 150.000 <u>Донатори/ИПА</u> 150.000	
--	--	--	--	---	--

Мерка 3. Креирање на статистика за следење на претприемничката (деловната) активност на жените

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Да се направи Преглед на достапните и потребните статистички податоци според родовиот критериум од областа на образование, наука, сопственост на претпријатија/занаети, управувачка структура, територијална застапеност, финансиски извештаи од деловните субјекти и споредба со податоците од EUROSTAT.	- Изготвен Преглед со предлог препораки за усогласување со EUROSTAT	Март 2019	/	МЕ -ДЗС
2.	Изработка на методологија и креирање на статистичка база на податоци за следење на претприемничката активност на жените која ќе биде јавно достапна.	- Изготвена методологија за следење на економската активност на жените - Воспоставена и јавно достапна статистика за економската активност на жените	2019	/	Меѓуресорска РГ -ДЗС -ЦРМ
3.	Воведување на родови критериуми во изворите на информации и официјални регистри кои се водат во различни институции со цел следење на економската активност на жените (пр. Регистри за доделени субвенции, грантови, и други форми на финансиска и нефинансиска поддршка)	- Воведен родов критериум во сите форми на информирање	2019	/	Меѓуресорска РГ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМСКА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Мерка 1. Подобрување на пристапот до поволни форми на финансирање

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Подигање на јавната свест, посебно кај финансиските институции за потребата од подобрување на соработката со бизнис секторот а со тоа и подобрување на пристапот до поволни форми на финансирање на деловните потфати на жените, преку организирање на заедички состаноци со претставници од финансиски институции и носење на предлог заклучоци за постигнување на овие цели	<ul style="list-style-type: none"> - Зголемена финансиска поддршка за жените претприемачки за 30% преку разни форми на финансиска поддршка за нивните проекти. - Организирани состаноци со финансиски институции 	Континуирано	/	<ul style="list-style-type: none"> - Меѓуресорска РГ - Банки - Здруженија - Комори
2.	Да се воспостави гаранциска шема за кредитни програми.	<ul style="list-style-type: none"> - Носење на Закон за гаранциски фонд - Воспоставен гаранциски фонд 	2019 2021	/ <u>Вкупно:</u> 300.000.000 (Буџет/ЕУ фондови)	МФ -МЕ -МБПР
3.	Воведување на стимулативни критериуми при евалуација на апликации/проекти поднесени од жени а кои се субвенционираат од страна на државни институции.	<ul style="list-style-type: none"> - Зголемен бројот на субвенционирани претприемачки - Број на иновативни проекти 	Јануари 2019	/	Меѓуресорска РГ - Сите институции
4.	Да се иницира развој на бизнис ангели, како и да се промовира овој облик на финансирање на претприемачки потфати.	<ul style="list-style-type: none"> - Кофинансирани проекти на мрежи на БА - Број на организирани обуки, форуми 	континуирано	<u>Вкупно:</u> 6.000.000 <u>Буџет на РМ</u> 1.500.000 <u>годишно</u>	МЕ -Факултети -Мрежи на БА -Здруженија - Комори
5.	Да се поттикнуваат и промовираат микрокредитни програми на основа на групен гаранциски модел,	- Зголемен број на заинтересирани	континуирано	/	БРРР -ЗЕЛС

	посебно за деловните потфати во руралните делови на земјата.	невработени жени посебно од руралните средини кои користат финансиски програми за самовработување			-Здруженија -Комори
6.	Да се иницира воведување на Програми за промовирање на нови облици на финансирање на деловни потфати (на пр. Crowdfunding, франшизинг, факторинг и др.).	- Број на одржани форуми, обуки.. - Број на франшизи во сопственост на жени	2019-2023	/	МЕ -ФИТР -МБПР -АППРМ
7.	Да се обезбеди кофинансирање за учествување на претприемачките на саемите во земјата и странство.	- Број на претприемачки кои учествувале на саеми	2019-2023	<u>Вкупно:</u> 12.000.000 <u>Буџет на РМ</u> 3.000.000 годишно	МЕ АСИПИ
8.	Поттикнување и поддршка за аплицирање и користење на средства од ЕУ програмите и други програми и финансиски инструменти.	- Зголемен број на жени корисници на ЕУ извори на поддршка и финансирање - Број и износ на одобрени/финансирани проекти.	континуирано	<u>Вкупно:</u> 10.000.000 <u>Буџет на РМ</u> 2.000.000 годишно	МЕ -ФИТР -АППРМ

Мерка 2. Транзиција од социјална помош до самовработување

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Да се обезбеди широка информираност за Програмата за самовработување преку сите институции за поддршка на развојот на претприемништво.	- Намалување на бројот на жени приматели на социјална помош.	континуирано	/	МТСП АВРМ
2.	Да се поврзе користењето на програмите за обука со програмите за започнување на деловни потфати.	- Зголемување на бројот на самовработени жени.	Континуирано	/	АВРМ/ МТСП -АППРМ -ФИТР

Мерка 3. Транзиција од вработување до работодавач

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Да се обезбеди широка информираност за програмите за финансиска поддршка на женско претприемништво преку институциите за поддршка на развојот на претприемништвото.	<ul style="list-style-type: none"> - Зголемен број на апликации - Број на претприемачи со зголемен раст на деловните активности 	континуирано	/	МЕ МТСП КЗПВРМ ФИТР АППРМ
2.	Семинари за јакнење на финансиската писменост на жените претприемачки.	<ul style="list-style-type: none"> - Голем број на одржани семинари/обуки, број на учесници. 	2020-2023	<p><u>Вкупно:</u> 800.000</p> <p><u>Буџет на РМ</u> 200.000 годишно</p>	МЕ -МФ -АППРМ -ФИТР
3.	Да се развијат специјализирани програми за обуки за оспособување за управување со брзорастечки деловни потфати.	<ul style="list-style-type: none"> - Зголемен бројот на претприемачи со раст на деловните активности. - Голем број на одржани семинари/обуки, број на учесници 	2020-2023	<p><u>Вкупно:</u> 800.000</p> <p><u>Буџет на РМ</u> (2020) - 100.000 (2021) - 200.000 (2022) - 200.000 (2023) - 300.000</p>	МЕ -АППРМ -ФИТР -АВРМ
4.	Да се развијат специјализирани програми за обуки за франшизно работење.	<ul style="list-style-type: none"> - Зголемен бројот на франшизи во сопственост на жени - Број на жени кои со своите деловни потфати станале даватели на франшиза. 	2019	<p><u>Вкупно:</u> 200.000</p> <p><u>Буџет на РМ</u> 200.000</p>	МЕ
5.	Да се развие ваучерски систем за користење на разни услуги.	<ul style="list-style-type: none"> - Број на издадени ваучери 	2020-2023	<p><u>Вкупно:</u> 4.000.000</p> <p><u>Буџет на РМ</u> 1.000.000 годишно</p>	МЕ АППРМ

Мерка 4. Обезбедување на потребните знаења и вештини

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во 000 денари)	Одговорни институции
1.	Да се развијат веб семинари и веб советодавни услуги преку креирање на онлајн платформа.	- Креирана онлајн платформа за веб семинари и советодавни услуги	2019	<u>Вкупно:</u> 1.500.000 <u>Донатори</u> 1.500.000	- Здруженија - Комори
2.	Да се обезбеди менторство од искусни бизнис жени за почетничките и претприемачките кои сакаат да растат, како и за претприемачките во технолошки интензивните деловни потфати и претприемачките кои се извозно ориентирани.	- Зголемен број на менторки - Зголемен број на кориснички на менторски услуги	2019-2023	<u>Вкупно:</u> 1.200.000 <u>Донатори</u> 1.200.000	АППРМ - Здруженија - Комори

Мерка 5. Зајакнето присуство на жените во креирање на политики за развој на претприемништво

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Зајакнување на учеството на жените во формулирањето на политиките кои влијаат на вклученоста на жените во претприемачката активност и активно учество во Јавно-приватен дијалог.	- Поголема застапеност на жените во формулирањето на политиките во јавниот приватен дијалог и постапките за јавна консултација при донесувањето на прописите.	континуирано	/	Меѓусекторска РГ,
2.	Поттикнување за вклучување на жени во мрежи и поддршка на иницијативите за развој на регионални и локални мрежни претпријатија, поврзување со постојните институции кои според својата мисија претпоставуваат мрежа (коморски систем, здруженија на работодавачи, кооперации).	- Зголемен број жени вклучени во мрежи, комори, здруженија..)	континуирано	/	Здруженија, Комори

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: КРЕИРАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА ЖЕНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Мерка 1. Развој на нови/современи програми за образование и обука за претприемништво со посебен фокус на жените претприемачки

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Да се развијат едукативни програми посебно за жени почетнички, со идентификувани резултати од учењето со дефинирање критериуми за вреднување на постигнатите резултати.	- Развиени едукациски програми за жени почетнички претприемачки.	2019-2023	<u>Вкупно:</u> 3.000.000 <u>Буџет на РМ</u> 600.000 <i>годишно</i>	МЕ -АВРМ, -АППРМ
2.	Да се развијат едукативни програми посебно за претприемнички ориентирани кон раст, извоз и технолошки интензивни деловни потфати, со идентификувани исходи од учењето.	- Развиени едукациски програми за претприемнички ориентирани кон раст	2019-2023	<u>Вкупно:</u> 1.500.000 <u>Буџет на РМ</u> 300.000 <i>годишно</i>	МЕ -ФИТР АППРМ
3.	Да се промовира и обезбеди едукативна и советодавна програма за претприемачки кои сакаат да користат франшиза како бизнис модел, или како приматели или како даватели.	- Развиена едукативна и советодавна програма за користење на франшиза како бизнис модел.	2019-2023	<u>Вкупно:</u> 1.500.000 <u>Буџет на РМ</u> 300.000 <i>годишно</i>	МЕ -ФИТР -МБПР
4.	Да се развијат едукативни програми за управување со семејните претпријатија, со посебен акцент на проблемите на генерацискиот трансфер на управување и сопственост.	- Развиена едукативна програма за управување со семејните претпријатија	2020-2023	<u>Вкупно:</u> 1.000.000 <u>Буџет на РМ</u> 250.000 <i>годишно</i>	МЕ -ФИТР АППРМ
5.	Да се развие ваучерски систем за соработка со експерти за трансфер на знаење, истражувања и развој на претприемачките потфати на жените.	- Број на издадени ваучери	2020-2023	<u>Вкупно:</u> 12.000.000 <u>Буџет на РМ</u> 3.000.000 <i>годишно</i>	ФИТР -АППРМ - МЕ
6.	Да се развие програма за вклучување на жените во	- Број на основани социјални	2019-2023	/	МТСП, АВРМ,

социјално претприемништво како иновативен модел за решавање на актуелни социјални и еколошки предизвици и зајакнување на инклузивниот раст	претпријатија во сопственост и управувани од жени			- Здруженија - Комори
--	---	--	--	--------------------------

Мерка 2. Јакнење на капацитети за давање на услуги за обука, советување на жените

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Да се изгради капацитет за обезбедување на услуги за тренинг и советување на жени, од почетнички до развиен бизнис со насока на растечки бизнис потфати.	Развиена институционална и партнерска инфраструктура подготвена за давање на услуги на образование и обуки за женско претприемништво.	2020-2023	<u>Вкупно:</u> 800.000 <u>Буџет на РМ</u> 200.000 годишно	МЕ -Здруженија -Комори -АВРМ -АППРМ
2.	Организирање семинари и иницирање и поддршка на проекти за идентификување и поттикнување на претприемачки со искуство кои сакаат да се занимаваат со менторство.	- Број на организирани семинари - Број на обучени менторки	2020-2022	<u>Вкупно:</u> 3.000.000 <u>Донатор</u> 3.000.000	МЕ
3.	Креирање на “Help desk” центар, со советодавна функција за потребните активности, легислатива, документација, субвенции и други форми на поддршка кои се поврзани со водење на бизнис.	- Креиран “Help desk” центар - Број на регистрирани корисници на услугите од Help desk” центар	2020-2023	<u>Вкупно:</u> 4.000.000 <u>Буџет/Донатор</u> 1.000.000годишно	МЕ - Здруженија -Меѓуресорна РГ

Мерка 3. Обезбедување на капацитет за користење на инкубатори, акселератори и технолошки паркови од страна на жени претприемачки

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во 000 денари)	Одговорни институции
1.	Промоција на инкубатори, акселератори и технолошки паркови во образованието и средните училишта со цел запознавање на потенцијалните претприемачки за можностите кои тие ги нудат при водењето на сопствен бизнис.	- Поголемо учество на жени претприемачки во искористувањето на капацитетите на инкубатори / акселератори и технолошки паркови.	континуирано	/	МОН ФИТР МЕ Здруженија Комори

Мерка 4. Соработка со локалната власт за вклучување на развојот на женско претприемништво во локалните/ регионалните програми за развој

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во 000 денари)	Одговорни институции
1.	Подобрување на соработката со единиците на локалната самоуправа и агенции со цел вклучување на женското претприемништво во нивните развојните стратегии.	- Женското претприемништво е вклучено во развојните стратегии на општините.	континуирано	/	ЗЕЛС - МЛС
2.	Организирано делување на националната и локалната власт преку формирање на „Комисии за еднакви можности“ во рамки на општините преку кои континуирано ќе се следат активностите кои ги реализираат општините за развој и поддршка на женското претприемништво.	- Воспоставени Комисии за еднакви можности кои ќе ја надгледуваат работата и вистинското вклучување на ЖП во работата на Општините	Март 2019	/	МТСП ? -МЛС -Меѓуресорна РГ

Мерка 5. Соработка со образовни институции

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Воспоставување континуирана соработка на женските здруженија со образовните институции и понудувачите на обуки, со акцент на развојот на родова еднаквост, посебно на родова рамноправност во избирање на стручна спрема, насоки и кариера.	-Број на одржани состаноци, -Број на заеднички проекти -Воспоставен баланс во образовните програми и обуки за родова еднаквост.	континуирано	/	МОН, БО Здруженија Комори

Мерка 6. Воспоставување на бази на податоци/ регистар на жени претприемачи

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Воспоставување на квалитетни и ажурирани бази на податоци (регистар) за жени претприемачки со детални информации за бизнисите - побарувања, тековните движења, можност за раст, поврзување, експорт и сл.	Воспоставена дата база на податоци/регистар за жени претприемачки со потребните информации за нивно меѓусебно поврзување, раст и развој.	2020	/	ЦРМ

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: ПРОМОЦИЈА, ВМРЕЖУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ**Мерка 1. Комуникациски активности и промоција на женското претприемништво**

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
----------	------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	----------------------

1.	Изработка на план за комуникација и промоција на ЖП и на Стратегијата и резултатите од нејзиното спроведување, преку организирање на конференции, собири и други форми на промоција на Стратегијата на сите нивоа..	- Изготвен план за комуникација и промоција.	Февруари 2019	/	Меѓуресорна РГ
2.	Спроведување активности од планот за комуникација и промоции на бизнис иницијативи на жените - особено во активности кои не се типични за жени (на национално и на локално ниво).	- Спроведена кампања за промоција на женското претприемништво.	2019-2023	<u>Вкупно:</u> 1.500.000 <u>Буџет на РМ</u> 300.000 годишно	МЕ -Меѓуресорна РГ -Здруженија
3.	Воведувањето на годишни награди за жени	- Промовирана и воведена годишна награда.	2019-2023	<u>Вкупно:</u> 2.000.000 <u>Буџет на РМ</u> 400.000 годишно	МЕ -Меѓуресорна РГ

Мерка 2. Зголемување на капацитетот на женски деловни здруженија

Ред. бр.	Активности	Индикатор за реализација	Временска рамка	Финансиски импликации (во денари)	Одговорни институции
1.	Да се зајакне вмрежувањето и соработката помеѓу претприемачи, особено на локално ниво, - соработката со другите организации (вмрежување) и промовирање на глобалните трендови.	- Поддржани проекти за вмрежување на женски здруженија .	2020-2023	<u>Вкупно:</u> 1.200.000 <u>Буџет на РМ:</u> 300.000 годишно	МЕ
2.	Воспоставување на платформа на здруженијата кои работат на полето на развој на женско претприемништво со цел нивно поврзување и размена на информации за активностите кои ги превземаат и вклучување во заеднички проекти.	- Воспоставена платформа на здруженија за женско претприемништво	Мај 2019	<u>Вкупно:</u> 500.000 <u>Донатор</u> 500.000	-Здруженија - Комори

ПОТРЕБЕН БУЏЕТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИСКИОТ ПЛАН

Стратешки приоритети	Мерки	Вкупен потребен Буџет по мерки (денари)	Вкупен Буџет (денари)
1. Креирање на поволен деловен амбиент за развој на женско претприемништво	<i>Мерка 1.</i> Координација во креирање и спроведување на политики за развој на ЖП	0	900.000
	<i>Мерка 2.</i> Анализа на регулативата која влијае на претприемничката активност на жените	900.000	
	<i>Мерка 3.</i> Креирање на статистика за следење на претприемничката (деловната) активност на жените	0	
2. Обезбедување на системска поддршка за развој на женско претприемништво	<i>Мерка 1.</i> Подобрување на пристапот до поволни форми на финансирање	328.000.000*	336.500.000
	<i>Мерка 2.</i> Транзиција од социјална помош до самовработување	0	
	<i>Мерка 3.</i> Транзиција од вработување до работодавач	5.800.000	
	<i>Мерка 4.</i> Обезбедување на потребните знаења и вештини	2.700.000	
	<i>Мерка 5.</i> Зајакнето присуство на жените во креирање на политики за развој на претприемништво	0	
3. Креирање на инфраструктура за поддршка и развој на ЖП	<i>Мерка 1.</i> Развој на нови/современи програми за образование и обука за претприемништво со посебен фокус на жените претприемачки	19.000.000	26.800.000
	<i>Мерка 2.</i> Јакнење на капацитети за давање на услуги за обука, советување на жените	7.800.000	
	<i>Мерка 3.</i> Обезбедување на капацитет за користење на инкубатори, акселератори и технолошки паркови од страна на жени претприемачки	0	
	<i>Мерка 4.</i> Соработка со локалната власт за вклучување на развојот на женско претприемништво во локалните/ регионалните програми за развој	0	
	<i>Мерка 5.</i> Соработка со образовни институции	0	
	<i>Мерка 6.</i> Воспоставување на бази на податоци/ регистар на жени претприемачи	0	
4. Промоција, вмрежување и застапување	<i>Мерка 1.</i> Комуникациски активности и промоција на женското претприемништво	3.500.000	5.200.000
	<i>Мерка 2.</i> Зголемување на капацитетот на женски деловни здруженија	1.700.000	
		ВКУПНО	369.400.000

*Поголем дел од потребните средства се планира да се обезбедат од ЕУ фондови и донатори

**ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОБЕЗБЕДАТ ОД БУЏЕТОТ НА РМ
И ОД ЕУ ФОНДОВИ/ДОНАТОРИ (по години)**

Година	Потребни средства од Буџетот на РМ (во денари)	Средства кои ќе се обезбедат од ЕУ фондови/Донатори (во денари)	Вкупно потребни средства (во денари)
2019	9.050.000	3.650.000	12.700.000
2020	13.450.000	4000.000	17.450.000
2021	13.550.000	301.000.000	314.550.000
2022	13.550.000	1.000.000	14.550.000
2023	9.150.000	1.000.000	10.150.000
ВКУПНО	58.750.000	310.650.000	369.400.000